

Бр.

**Д О Г О В О Р**  
**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА РЕЗИДЕНТ**

Број \_\_\_\_\_

Склучен на ден : \_\_\_\_\_ год. помеѓу:

**1. СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА застапувана од м-р Владимир Ефтимоски – Претседател на Управен одбор (во понатамошниот текст: Банка) од една страна и**

**2. \_\_\_\_\_ со ЕМБГ**  
\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, ул.

**(во понатамошниот текст-имател на сметка со партија бр. \_\_\_\_\_)**  
**од друга страна.**

**Член 1**

Предмет на овој Договор е регулирање на вољата на договорните страни Банката да отвори и води трансакциска сметка на имателот на сметка.

**Член 2**

Договорните страни утврдуваат и прифаќаат дека трансакциска сметка е сметка која претставува единствен и неповторлив нумерички податок кој служи за идентификација на учесникот во платниот промет, а преку која истиот врши плаќања.

Трансакциската сметка е мултивалутна сметка преку која се вршат наплати и плаќања со резиденти и нерезиденти, пренос на средства од/на денарски и девизен влог, од/на денарски и девизен депозит, како и уплати и исплати во ефективни домашни и странски пари. Не е дозволено плаќање помеѓу учесниците во платниот промет кое не се извршува преку трансакциска сметка.

**Член 3**

Банката може да отвори повеќе денарски и девизни трансакциски сметки на имателот на сметката, врз основа на доставена уредна документација. Имателот на сметката дава согласност и ја овластува банката да воспоставува и извршува налози за пренос од/на трансакциски сметки, како и да ги презема сите потребни дејствија потребни заради извршување на трансакциите одпределени во став 2 од Член 2, без посебна дополнителна согласност од Имателот или овластеното лице.

**Член 4**

Со средствата на сметката на имателот располага законскиот застапник, односно сопственикот на сметката или лице овластено од него. Евентуална штета што ќе настане од давањето на овластувањето ќе ја сноси Имателот на сметката.

**Член 5**

Банката ќе ги извршува налозите за плаќање од член 2 од овој Договор, до висина на покритието на сметката вклучувајќи го и дозволеното пречекорување одобрено од Банката.

Имателот на сметката е должен да достави исправни и точно пополнети инструменти за вршење на платниот промет со земјата и странство во согласност со законските и подзаконските прописи кои ја регулираат оваа материја, во законски предвидените рокови и согласно терминските планови на Банката, во спротивно Банката не презема никаква одговорност за евентуални настанати штети за имателот на сметката.

Банката се обврзува веднаш да го известува имателот на сметката за неправилно или некомплетно пополнети платни инструменти кои нема да бидат извршени.

## Член 6

Банката се обврзува:

- да отвори трансакциска сметка на имателот на сметката, врз основа на негово писмено барање
- на имателот на сметката му издаде картичка, со која се идентификува.
- да го извести имателот на сметката за состојбата и промените на неговата сметката во хартиена форма на шалтер или во електронска форма преку е-банкинг.
- навремено да го извести имателот на сметката за пристигнати девизни приливи преку телефон или по пошта;
- плаќањата во странство од девизната сметка ги извршува исклучиво по доставен писмен налог од имателот на сметката, или од лицата овластени од него, како и приложување на соодветна документација, согласно прописите кои го регулираат платниот промет со странство и важечките прописи во Република Македонија, доколку на сметката има средства.
- да ја гарантира тајноста на податоците за состојбата на сметката;
- да врши сигурен и ефикасен пренос на средства меѓу учесниците во платниот промет;
- да го информира имателот на сметката за третманот на резидент согласно позитивните законски прописи
- на Имателот на сметката да му пресметува камата со висина на каматна стапка утврдена со актите на Банката важечка на денот на пресметка. Доколку во текот на траење на овој Договор дојде до промена на висината на каматните стапки, периодот или начинот на нивната пресметка и исплата, двете договорни страни се согласни измените да се применуваат од денот на влегувањето во сила на истите.
- да засметува и наплатува надоместоци, трошоци, провизии поврзани со работењето на сметката во висина, рокови и на начин определени со Извадок од тарифа на надоместоците на услугите на Банката кои се прикажани во ( прилог 1) кој е составен дел на овој договор, важечки на денот на извршување на услугата како и нејзините идни измени и дополнувања кои ќе се објават на web. страната на банката или на огласна табла во просториите на банката или на "email" адреса на физичкото лице.
- да ги извршува решенијата за присилна наплата согласно позитивните законски прописи.
- да врши обработка на личните податоци, вклучувајќи го и ЕМБГ, како и да ги користи личните податоци на Корисникот за потребите на работењето на начин предвиден со Закон и во согласност со ЗЗЛП, како и за промоција на своите производи и услуги , по претходно добиена писмена согласност од имателот на сметката.

## Член 7

Имателот на сметката се обврзува:

- да поднесе писмено барање за отворање на трансакциска сметка
- да ја достави потребната документација за отворање на трансакциска сметка и да гарантира за точноста на дадените податоци
- да даде писмена изјава дека е запознат со позитивните прописи во земјата, по што истиот се идентификува како резидент
- да плаќа надомест и фактички трошоци на банката, согласно содржаното во членот 6 на овој договор ;
- да даде овластување и безусловен налог на банката за наплата на надоместоците и трошоците од претходната алинеја на товар на трансакциската сметка во банката
- за секоја трансакција која ја извршува преку денарската или девизната сметка, да ја приложува картичката заради идентификација
- да ја врати картичката во случај на затворање на трансакциската сметка
- за сите промени на податоците кои ги доставил при склучување на овој Договор, писмено да ја извести банката веднаш или најдоцна во рок од три дена од денот на настанувањето на промените. Имателот на сметката превзема целосна одговорност за било какви последици и евентуална штета која може да настане како резултат на ненавремено пријавување на сите промени.

## Член 8

Имателот на сметката ја овластува банката да ја задолжува сметката за измирување на договорените, достасани, а не платени обврски кон банката по сите основи.

#### **Член 9**

Затворањето на сметката на имателот на трансакциска сметка се врши или по негово писмено барање, или без негово писмено барање но врз основа на судско решение или налог на надлежен орган.

Сметката која нема салдо и промени во последните две години и не е блокирана, носителот на платниот промет е должен да ја укине, за што задолжително го известува учесникот во платниот промет.

Сметката на имателот на сметката неможе да се затвори доколку на истата се евидентирани неизвршени налози и основи за наплати, а истите не се пренесени на правен следбеник.

#### **Член 10**

Овој Договор се склучува на неопределено време. Истиот може да го раскине една од договорните страни со отказан рок од 30 (триесет) дена од денот на поднесеното писмено барање за затворање на сметка или доставено писмено известување.

Договорот може да се откаже по писмен пат, со отказан период од еден месец.

Договорот неможе да се откаже во случаите од член 9 став три од овој Договор.

Банката може да го откаже договорот без отказан рок, доколку утврди дека имателот на сметката не ги почитува одредбите на овој договор и Законските прописи.

Во тој случај Банката ќе ги пренеси средствата на друга трансакциската сметка по известување на имателот на трансакциската сметка.

#### **Член 11**

Банката ќе обезбеди заштита на личните податоци за Имателот на сметката и овластените лица согласно законската регулатива. Личните податоци ќе се користат само за потребите на работењето со сметката, врз основа на согласност на субјектите и во случај и на начин предвиден со закон или друг пропис.

#### **Член 12**

Договорните страни се согласни да ги решаваат, рекламациите и евентуално можните спорови кои можат да произлезат во текот на исполнувањето на овој Договор со заедничко меѓусебно договарање. Во спротивно, спорот ќе го решава Основниот суд во Битола.

#### **Член 13**

За се што не е предвидено со овој Договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за платниот промет и Законот за девизно работење.

#### **Член 14**

Договорот влегува во сила по негово потпишување од овластени претставници на договорните страни.

#### **Член 15**

Овој Договор е составен во два еднообразни примероци, од кои по еден за секоја договорна страна.

**За имателот на трансакциската сметка,**

**За Банката  
По овластување од Управен одбор**

**Прилог 1**  
**Извадок од тарифа на надоместоците на услугите за физички лица на**  
**Стопанска банка а.д. Битола 10м.2016 година**

Тарифна ставка	Вид на услуга	Основа за пресметка	Висина на надоместокот
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>ДЕНАРСКО РАБОТЕЊЕ</b>		
<b>I</b>	<i>Услуги на депоненти на Банката</i>		
<b>1</b>	<b>Денарски сметки – штедни влогови, тековни сметки (ТРС) и парични картички</b>		
1.1.	Отворање штедни влогови и издавање штедна книшка	Книшка	Без надоместок, минимален влог 1.000,00 денари
1.2.	Отворање на трансакциски сметки на граѓани	Сметка	-Без надоместок -100.00 ден. за итна пратка
1.2.1.	Водење на трансакциски сметки на граѓани	Месечен промет на сметката до Ден. 500,00  Месечен промет на сметката над Ден. 500,00  Трансакциски сметки кои имале само промет по основ на камата, пренос од/на штедна книшка, кредитна картичка или кредитна партија во банката	Без надоместок  Ден. 25 месечно  Без надомест
1.3.	Уплати во готово од физички лица за разни услуги во корист на сметки во други банки и во корист на сметки на правни лица коминтенти на Банката со кои Банката нема склучено договор за регулирање на меѓусебните односи		
1.3.1.	Уплати во готово преку интерен клиринг	Налог од 0-10.000,00 мкд  Налог над 10.000,00 мкд	20 мкд  40 мкд
1.3.2.	Уплати во готово преку КИБС	Налог од 0-5.000 мкд  Налог над 5.000 мкд	35 мкд  80 мкд
1.3.3.	Уплати во готово преку МИПС	Налог доставен до 12  Налог доставен по 12	220 мкд  230 мкд
1.3.4.	Уплата на благајна во корист на штедни книшки, трансакциски сметки, потрошувачки, станбени и други кредити во готово	Износ	Без надоместок
1.3.5.	Безготовински плаќања по потрошувачки, станбени и други кредити	Износ	Без надоместок

Тарифна ставка	Вид на услуга	Основа за пресметка	Висина на надоместокот
1	2	3	4
1.4.	Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки		
	- во Банката	Износ по налог	Ден. 15
	- за комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС	Налог доставен до 12 ч Налог доставен по 12 ч	Ден. 35 Ден. 40
	- за комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС	Налог доставен до 12 ч Налог доставен по 12 ч	Ден. 220 Ден. 230
1.4.1.	Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки со користење на Е-банк сервисот	Износ по налог	
	- во Банката	Износ по налог	Без надоместок
	- за комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС	Налог внесен до 12 ч Налог внесен по 12 ч	Ден. 7 Ден. 15
	- за комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС	Налог внесен до 12 ч Налог внесен по 12 ч	Ден. 35 Ден. 60
1.4.2.	Провизија за СМС известување		Пакет А 50,00 ден. месечно, освен за корисници на персонално банкарство-без надомест  Пакет Б 100,00 ден. месечно, освен за корисници на електронско банкарство-50,00 денари
1.4.3.	Повлекување на налог од КИБС на барање на клиент	Износ по налог	Ден.100
1.4.4.	Барање информации од нотари, адвокати и др. согласно закон	Барање	Ден.300
1.5.	Плаќање со траен налог преку денарска штедна книшка, трансакциска сметка за постојани месечни расходи на своето домаќинство (плаќање на струја, вода, телефон, топлификација, детска градинка, школарина, даноци и други плаќања), како и други плаќање во корист на физички или правни лица кои имаат сметка во Банката	Износ на налогот	0,02% минимум ден 20,00
1.6.	Организирана исплата со траен налог преку штедна книшка, трансакциска сметка во корист на правни лица	Износ	2% на уплатениот износ кој се наплатува од правното лице во чија корист се врши уплатата

Тарифна ставка	Вид на услуга	Основа за пресметка	Висина на надоместокот
1	2	3	4
1.6.1.	Организирана исплата со траен налог преку трансакциска сметка во корист на правни лица		0,02% минимум ден 20,00
1.7.	Траен налог за пренос на средства на сопствени сметки во Банка		Без надоместок
1.8.	Исплата на благајна од трансакциски сметки	Износ на исплата	0,1 % минимум 15 денари
1.13.	Изработка на преписи (изводи на картички)	Документ	Ден.40 при повторно издавање
1.14.	Печатење извод по тековна сметка на барање на сопственикот		Без надоместок
<b>Забелешка: Наплатата на провизиите во денарскиот платен промет за физички лица ќе се врши со извршување на трансакцијата</b>			
<b>4.</b>	<b>ОСТАНАТИ РАБОТИ</b>		
4.3.	Издавање потврди во врска со денарска или девизна штедна книшка, тековна сметка и од трезорско работење	Потврда	Ден. 100
4.4.	Изработка на каматен лист, информација за каматни листи и каматни стапки (по барање на клиент - физичко лице)	Главница	Ден. 300 од главница плус 18% ДДВ
4.5.	Издавање разни потврди, заверка на податоци, освен потврди за промет на трансакциски с-ки при пријавување данок	Потврда	Ден.200
4.6.	Изработка на преписи на изводи, картици и документи	Страна	Ден.100
4.7.	Извршување судски одлуки и извршни решенија по денарски и девизни трансакциски сметки, денарски и девизни штедни книшки	Пресуда	Ден. 1.000 + Ден.50 од главница Ден.500 РДТ за физички лица
4.7.1	Пријава на блокада	Налог	Ден. 200
4.7.2	Пријава на деблокада	Налог	Ден. 200
4.7.3.	Делумно извршување на решенија	Налог	Ден. 50 на секоја делумна наплата
4.8.	Извршување судски пресуди и налози за наплата на побарувања	Пресуда	Ден. 1.000 + Ден.50 од главница Ден.500 РДТ за физички лица

<b>Б.</b>	<b>ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ</b>		
<b>I</b>	<b>девизни сметки физички лица резиденти</b>		
1.	Отворање девизен штеден влог и издавање штедна книшка	Книшка или сметка	Без надоместок, минмален влог противредност на

			1000,00 денари
2.	Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни инструменти	До 30 ЕУР Над 30 ЕУР	без надоместок, фиксно 120 денари фактички трошок
2.1.1.	Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог во ефектива и со дознаки со назнака за трошоците ОУР		Без надоместок
2.1.2.	Приливи од друга домашна банка		Надоместок пресметан од домашна банка
2.1.3.	Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на странска, домашна банка		15,00 ЕУР од приливот
2.1.4.	Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на клиентот		15,00 ЕУР од приливот
3.	Исплата од девизен штеден влог-сметка во:		
3.2.	- ефектива (за бордеро)	Денарска противвредност на исплатата	1,5% минимум 250 ден.
3.3.	Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку трошоци се одбиваат од дознаката (СХАРЕД)	Денарска противвредност	0,30% минимум 600 ден.
3.4.	Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (ОУР): - дознака до 2.500 ЕУР - дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР - дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР - дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР - дознаки над 100.001 ЕУР	Денарска противвредност	- - 20 ЕУР - 30 ЕУР - 0,60% минимум 40 ЕУР - 0,40% минимум 60 ЕУР - 0,30% минимум 300 ЕУР
3.4.1.	Измена на инструкции и ургенции	Барање	Ден. 600+ фактички трошоци од странската банка
3.5.	Извршување дознаки во земјата	Денарска противвредност	0,30% минимум 600 денари
3.6.	Извршување дознаки во земјата на сметка на истиот сопственик во друга банка	Денарска противвредност	0,30% минимум 600 денари, максимум 3.000 денари
3.7.	Извршување на дознаки по основ на траен налог	Денарска противвредност	1%, минимум 600 денари
4.	Исплата од девизен штеден влог-сметка, ако приливот потекнува од дознака или чек во:		
4.1.	Денари		Без надоместок
4.2.	Ефектива	Денарска противвредност	- 0,5% (мин. 250 мкд) од износот на пристигнатиот прилив, - без надомест, доколку пристигнатиот прилив се орочува или одлежи во Банката на минимален рок од 15 дена или се користи за плаќање на дознака во странство
5.	Исплата за купена стока од консигнација	Денарска противвредност	1% со откуп на ефектива
6.	Конверзија (замена на една валута со друга) при исплатата на ефектива од девизен штеден влог-сметка:		

6.1.	На барање на штедачот	Денарска противвредност на исплатената валута	1%
6.2.	Кога Банката сама нуди конверзија		Без надоместок
7.	Конверзија (замена на една валута со друга) за извршување дознаки во странство	Денарска противвредност	Без надоместок
8.	Огласување на девизна штедна книшка-сметка за неважечка	Оглас	Ден.100
8.1.	Амортизација (замена) на изгубена (оштетена) девизна штедна книшка	Примерок	Ден. 200
9.	Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка	Влог или сметка	Ден. 500
10.	Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка со пренос на средствата во друга банка	Влог или сметка	Ден. 1000
11.	Издавање полномошно по девизен штеден влог-сметка		Без надоместок
12.	Доставување известие за извршена уплата (чек или дознака) од штедачите во странство		Без надоместок
13.	Издавање изводи за пресметаната камата на штедниот влог-сметка на штедачите во странство		Без надоместок
14.	Давање усмени и писмени информации на штедачите на Банката од доменот на девизното штедење		Без надоместок
15.	Давање банкарски публикации и рекламни материјали на штедачите на Банката		Без надоместок